

2019



Република Македонија
Министерство за финансии
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНА ДАНОЧНА ПРИЈАВА ЗА ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ВО 2018 ГОДИНА



Регистрација, потврдување или коригирање на
пополнетата годишна даночна пријава, утврдување и
плаќање на годишен данок на доход за 2018 година

Подготвува и издава:	Управа за јавни приходи Република Македонија бул. „Кузман Јосифовски-Питу“ бр.1, 1000 Скопје www.ujp.gov.mk info@ujp.gov.mk
Дата на издавање:	03.01.2019 година
Уредници:	Мухедин Авдиќ, Севдие Исмаили - Сектор за услуги на даночни обврзници и за даноци
Дизајн и припрема:	Драгица Николоска - Сектор за поддршка на директорот и односи со јавност
Наслов:	Потврдување на годишна даночна пријава за отварени приходи во 2018 година

ISBN: 978-608-4592-96-9

Бр: 08-41/1

<http://www.ujp.gov.mk/mk/publikacii/pogledni/2>

2019 © Управа за јавни приходи

Материјалот е наменет за некомерцијални цели на Управата за јавни приходи. Копирање, умножување и употреба на материјалот за комерцијални цели не е дозволено. При користење на податоци од публикациите на Управата за јавни приходи потребно е да се цитира изворот.

СОДРЖИНА

ВОВЕД.....	4
РЕГИСТРАЦИЈА НА Е-ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК.....	5
ВИДОВИ ПРИХОДИ КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ОДАНОЧУВАЊЕ СО ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД.....	8
КОЈ треба да ја потврди или коригира пополнетата годишна даночна пријава?.....	12
КОГА да ја потврдите или коригирате пополнетата годишна даночна пријава?.....	13
КАКО да ја потврдите или коригирате пополнетата годишната даночна пријава?.....	14
ПОТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ДАНОЧНА ПРИЈАВА	15
ПЛАЌАЊЕ НА ГОДИШЕН ДАНОК НА ДОХОД.....	20
ИНФОРМА - ПРАКТИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА СИТЕ ДАНОЧНИ ПРАШАЊА.....	21

ВОВЕД

Оваа брошура треба да ве упати како да се регистрирате на системот е-Персонален данок e-pdd.ujp.gov.mk заради потврдување или коригирање на пополнетата годишна даночна пријава изготвена од страна на Управата за јавни приходи, за приходите кои како граѓанин (физичко лице - резидент на РМ) сте ги оствариле во текот на 2018 година.

Со Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на РМ“, бр.80/93...190/2017), УЈП од 1 јануари 2019 година изготвува пополнета годишна даночна пријава за сите граѓани - физички лица кои оствариле приходи во текот на 2018 година.

Пополнетата годишна даночна пријава (ПДД-ГДП), УЈП ја доставува до граѓаните најдоцна до 30 април 2019 година преку системот e-pdd.ujp.gov.mk

Приходите кои како граѓанин ги остварувате, во земјата и во странство, се оданочуваат со персонален данок на доход (ПДД).

Даночната стапка по која се пресметува персоналниот данок е 10%.

Доколку како граѓанин, во текот на 2018 година, сте оствариле приходи по основ на плата, или приходи од издавање под закуп на станбен објект (кирија) или сте оствариле хонорар по основ на авторски договор, понатаму сте учествувале во наградна игра и сте оствариле добивка над 5000 денари или пак сте оствариле добивка од посебни игри на среќа (во казино, во обложувалница, во автомат клуб), имате обврска податоците за приходите искажани во пополнетата годишна даночна пријава да ги:

- потврдите, доколку се точни или
- коригирате, дополнувајќи ја - доколку имате остварено приход кој не е искажан односно опфатен во неа и/или
- коригирате, доколку за некој од искажаните приходи увидите дека износот не е точен или вистинит

Управата за јавни приходи најдоцна до 30 април 2019 година, преку веб страницата http://ujp.gov.mk/mk/otvoreni_povici ќе ве извести за обврската да ги потврдите или коригирате податоците за остварените приходи во УЈП.

РЕГИСТРАЦИЈА НА Е-ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК

За да може УЈП да ја достави пополнетата годишна даночна пријава на увид на граѓаните преку системот e-pdd.ujp.gov.mk, како и за да можат граѓаните да ја исполнат својата законска обврска, односно да ја потврдат точноста или да ги коригираат податоците од пополнетата годишна даночна пријава преку системот e-pdd.ujp.gov.mk најдоцна до 31 мај 2019 година, потребно е навреме да се регистрираат на системот е-Персонален данок e-pdd.ujp.gov.mk

Кој има обврска да се регистрира на е-Персонален данок?

Обврска за регистрација на е-Персонален данок има секој граѓанин (физичко лице) кое во текот на 2018 година остварило приходи по било кој основ (плата, регрес за годишен одмор, приходи од закуп, од добивки од игри на среќа, од странство и други приходи кои подлежат на оданочување со персонален данок на доход), заради прием на пополнетата годишна даночна пријава (ПДД-ГДП) од УЈП, како и заради потврдување или коригирање на податоците за приходите и платениот персонален данок.

Начин на регистрација на e-pdd.ujp.gov.mk

1) На почетната страница на e-pdd.ujp.gov.mk кликнете на синото копче регистрирај се.



2) Регистрација на нов корисник

Задолжително внесете ги вашите идентификациони податоци и валидна е-пошта, која истовремено ќе биде ваше корисничко име (user name) за најава на системот e-pdd.ujp.gov.mk и ќе ви служи за комуникација со Управата за јавни приходи.

Регистрација на нов корисник

Тип корисник

Домашно Странско

Регистрација на нов корисник

Пријава на полномошно

Име *

Презиме *

Е-Мейл (напомена: е-маил адресата ќе биде Ваше корисничко име) *

3) Полномошно

При вашата регистрација како нов корисник на е-ПДД може да пријавите и свој полномошник за: Поднесување на пресметки преку системот е-Персонален данок; и/или Прием и потврдување годишна даночна пријава. Полномошникот може да биде само лице кое е веќе регистриран корисник на e-pdd.ujp.gov.mk

Полномошно

Поднесување на пресметки преку системот е-Персонален данок

Прием и потврдување на Годишна даночна пријава

ЕДБ/ЕМБГ *

Назив/Име и презиме на полномошник

Треба да се испечатат барањето за регистрација кое ќе се појави по клик на Регистрирај се и да се поднесе во даночна канцеларија на УЈП, лично или преку полномошникот.

Регистрирај се

Откажи

4) Барање за регистрација на е-Персонален данок

По пополнување на податоците за Регистрација на нов корисник и/или за Полномошно кликнете на црвеното **Регистрирај се**. Врз основа на внесените податоци, автоматски се генерира вашето Барање за регистрација. Треба да го испечатите Барањето и да го поднесете во даночната канцеларија на УЈП, при што треба да дојдете лично и да приложите документ за ваша идентификација или пак да дојде лично вашиот полномошник и да приложи документ за негова идентификација и полномошно заверено на нотар.

5) Активирање на кориснички профил на е-ПДД

Службено лице од УЈП ќе ја верификува вашата регистрација на системот е-Персонален данок.

Оваа постапка се спроведува само при Регистрацијата на нов корисник, а е неопходна заради верификација на валидноста на креираниот профил и заштита на доверливоста на вашите лични податоци.

НАПОМЕНА:

- Граѓаните (физички лица) кои се веќе регистрирани на системот е-Даноци <https://etax-fl.ujp.gov.mk> со дигитален сертификат / токен не треба да се регистрираат на системот е-Персонален данок e-pdd.ujp.gov.mk
- Ако вие или вашиот полномошник не сте евидентирани како даночен обврзник во Регистарот на даночни обврзници на УЈП, потребно е претходно да се регистрирате со поднесување на Пријава за регистрација УЈП-РДО и доставување на документ за идентификација на увид во даночна канцеларија на УЈП.

ВИДОВИ ПРИХОДИ КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ОДАНОЧУВАЊЕ СО ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД

Приходите кои ги остварувате, во земјата и странство, а кои подлежат на оданочување и треба да се пријават во УЈП се следните:

Лични примања

За лични примања се сметаат сите приходи што сте ги оствариле по основ на плата и надоместоци на плата од работен однос и исплата по основ на деловна успешност, надоместоци на трошоци од работен однос и сите други надоместоци на трошоци поврзани со работа, пензии, примања од членување на органите на управување и на органите на надзор на трговските друштва, примања кој ги остварувате затоа што сте функционер, пратеник, советник или носител на јавна функција, или сте оствариле примања како професионален спортист (по основ на премии, трансфери и сл.), секој поединечно остварен приход врз основа на договор за повремено или привремено вршење на услуги на правни и физички лица. Приходите може да бидат исплатени во пари, бонови, парични потврди, акции, стоки или во некој друг облик кој има парична вредност.

Исплатувачот на приходот е должен пред исплатата на приходот (освен за плата и надоместоци на плата од работен однос и исплата по основ на деловна успешност) до УЈП да достави електронска пресметка преку системот e-pdd.ujp.gov.mk по која ќе го плати персоналниот данок на доход и ќе изврши исплата на нето приходот на Вашата трансакциска сметка и при секоја исплата на приход да ви издаде примерок од пресметката за платениот персонален данок и придонеси.

За остварените приходи задолжително по истекот на годината најдоцна до 31 мај наредната година, треба да ги потврдите или да ги коригирате податоците за приходите и платениот персонален данок во пополнетата годишна даночна пријава.

Приходи од самостојна дејност

Приходи од самостојна дејност се приходите остварени од вршење на стопанска дејност, од давање на професионални и други интелектуални услуги, приходите од земјоделска дејност, од занаетчиска дејност и од други дејности чија трајна цел е остварување на приходи. Како вршител на самостојна дејност должни сте најдоцна до 15 март 2019 година до Управата за јавни приходи и до Централниот регистар да ги доставите обрасците "Б" и "ПДД-ДБ".

За остварените приходи задолжително по истекот на годината најдоцна до 31 мај наредната година, треба да ги потврдите или да ги коригирате податоците за приходите и платениот персонален данок во пополнетата годишна даночна пријава.

Приходи од продажба на сопствени земјоделски производи

За исплатените приходи од продажба на сопствени земјоделски производи од исплатувач кој води деловни книги, исплатувачот е должен пред исплатата на приходот до УЈП да достави електронска пресметка преку системот e-pdd.ujp.gov.mk по која ќе го плати персоналниот данок на доход и ќе изврши исплата на нето приходот на Вашата трансакциска сметка, а вие сте должни најдоцна до 31 мај 2019 година да ја потврдите или да ги коригирате податоците за приходите и платениот персонален данок во пополнетата годишна даночна пријава. Ако пак сте оствариле приходи од продажба на сопствени земјоделски производи на физички лица, надвор од продажни места на зелени пазари, покрај обврската да поднесете електронска пресметка преку системот e-pdd.ujp.gov.mk до УЈП најдоцна до 10-ти во месецот за претходниот месец, задолжително по истекот на годината, најдоцна до 31 мај наредната година, треба да ги потврдите или коригирате податоците за приходите и платениот персонален данок во пополнетата годишна даночна пријава.

Приходи од имот и имотни права

Ако од правно лице ви се исплатени „приходи од имот и имотни права - закуп“, исплатувачот на приходот треба пред исплатата на приходот до УЈП да достави електронска пресметка преку системот e-pdd.ujp.gov.mk по која ќе го плати персоналниот данок на доход и ќе изврши исплата на нето приходот на Вашата трансакциска сметка, а вие сте должни најдоцна до 31 мај 2019 година да ги потврдите или да ги коригирате податоците за приходите и платениот персонален данок во пополнетата годишна даночна пријава.

Ако пак сте оствариле приходи од имот и имотни права, во случај кога закупот на недвижниот имот (земјиште, станбен или деловен простор, гаража, простори за одмор и рекреација) го издавате на друго физичко лице, покрај обврската да поднесете електронска пресметка преку системот e-pdd.ujp.gov.mk до УЈП најдоцна до 10-ти во месецот кој следи по месецот во кој е склучен договорот или до 10-ти во месецот кој следи по месецот на издавање во случај кога времетраењето на договорот е пократко од 31 ден во еден месец, задолжително по истекот на годината, најдоцна до 31 мај наредната година, треба да ги

потврдите или коригирате податоците за приходите и платениот персонален данок во пополнетата годишна даночна пријава.

Приходи од авторски права и права од индустриска сопственост

За исплатените приходи од авторски права (пр. остварувате приходи од Агенции, врз основа на склучен договор за поседување и заштита на авторското право) или приходи од права од индустриска сопственост (пр. склучите договор за користење на патентиран производ, договор за користење на трговска марка итн.), исплатувачот на приходот е должен пред исплатата на приходот до УЈП да достави електронска пресметка преку системот e-pdd.ujp.gov.mk по која ќе го плати персоналниот данок на доход и ќе изврши исплата на нето приходот на Вашата трансакциска сметка и да ви издаде примерок од пресметката за платениот персонален данок. За остварените приходи задолжително по истекот на годината најдоцна до 31 мај наредната година, треба да ги потврдите или да ги коригирате податоците за приходите и платениот персонален данок во пополнетата годишна даночна пријава.

Приходи од капитал

За остварените приходи од капитал во 2018 година, како дивиденди и други приходи остварени со учество во добивката кај правни и физички лица, камати по заеми дадени на физички и правни лица и камати по обврзници или други хартии од вредност, исплатувачот на приходот треба пред исплатата на приходот до УЈП да достави електронска пресметка преку системот e-pdd.ujp.gov.mk по која ќе го плати персоналниот данок на доход и ќе изврши исплата на нето приходот на Вашата трансакциска сметка, а вие сте должни најдоцна до 31 мај наредната година, да ги потврдите или да ги коригирате податоците за приходите и платениот персонален данок во годишна даночна пријава.

Приходи од капитални добивки

Приходите остварени од капитални добивки (приходи од продажба на учеството во капиталот и на недвижен имот), покрај тоа што сте имале обврска да ги пријавите во УЈП со поднесување на електронска пресметка преку системот e-pdd.ujp.gov.mk најдоцна до 10-ти во месецот кој следи по месецот во кој е извршена продажбата/во кој е заверен договорот за купопродажба, имате обврска по истекот на годината најдоцна до 31 мај наредната година, да ги потврдите или да ги коригирате податоците за приходите и платениот персонален данок во пополнетата годишната даночна пријава.

Капиталните добивки остварени од продажба на хартии од вредност не се предмет на оданочување со персонален данок на доход за периодот од 1 јануари 2013 година до 31 декември 2018 година.

Добивки од игри на среќа

Ако во 2018 година сте оствариле добивка од општите игри на среќа (наградни игри, лотарија и сл.) во износ поголем од 5.000 денари или пак сте оствариле добивка од посебни игри на среќа (во казино, во обложувалница, во автомат клуб) во пари, хартии од вредност, во натура, наградни патувања или во некој друг вид, приредувачот на игри на среќа е должен при исплата на добивката да ви издаде примерок од пресметката на персоналниот данок.

Вие задолжително треба по истекот на годината најдоцна до 31 мај наредната година, да ги потврдите или да ги коригирате податоците за приходите и платениот персонален данок во пополнетата годишна даночна пријава.

Други приходи

Ако од правно лице ви се исплатени „други приходи“ кои не се набројани претходно, ниту се ослободени од обврска за оданочување, исплатувачот на приходот треба пред исплатата на приходот до УЈП да достави електронска пресметка преку системот e-pdd.ujp.gov.mk по која ќе го плати персоналниот данок на доход и ќе изврши исплата на нето приходот на Вашата трансакциска сметка, а вие сте должни најдоцна до 31 мај 2019 година да ги потврдите или да ги коригирате податоците за приходите и платениот персонален данок во пополнетата годишна даночна пријава.

Ако пак сте оствариле приходи со електронска трговија преку специјализирани интернет страни, приходи од интернет маркетинг услуги, покрај обврската да поднесете електронска пресметка преку системот e-pdd.ujp.gov.mk до УЈП најдоцна до 10-ти во месецот за приходите остварени во претходниот месец, задолжително по истекот на годината, најдоцна до 31 мај наредната година, треба да ги потврдите или коригирате пополнетата годишна даночна пријава.

Со измените и дополнувањата на Законот за персоналниот данок на доход („Службен весник на РМ“ бр.190/2017), приходите остварени со стекнување на учество во капитал без надомест, од 1 јануари 2018 година не се предмет на оданочување со персоналниот данок на доход.

Како граѓанин на Република Македонија (резидент на Република Македонија) кој остварува приходи од земјата и странство вие сте обврзник на персоналниот данок на доход и сите приходи кои ги остварувате во текот на една календарска година треба да ги пријавите во Управата за јавни приходи.

Доколку сте нерезидент кој остварува приходи на територијата на Република Македонија, имате обврска да поднесете електронска пресметка преку системот e-pdd.ujp.gov.mk за секој од приходите што ги остварувате, а за кои не е предвидено плаќање на данок на доход по одбивка.

Приходите кои сте ги оствариле во текот на 2018 година, покрај тоа што сте имале обврска одделно да ги пријавите и за истите да платите персонален данок во текот на годината, во рамките на законските рокови, должни сте и збирно да ги потврдите во годишната даночна пријава, најдоцна до 31 мај 2019 година.

КОЈ

Годишна даночна пријава

Задолжително потврдете или коригирајте ги податоците за приходите и платениот персонален данок во годишна даночна пријава доколку во текот на 2018 година:

- сте оствариле плата;
- сте оствариле пензија и друг вид на приход;
- исплатен Ви е регрес за годишен домор;
- сте оствариле приходи од продажба на сопствени земјоделски производи;
- сте издавале под закуп (кирија) или подзакуп: станбен или деловен простор, гаража, земјиште, викендица, опрема, превозни средства или друг вид на имот;
- сте склучиле авторски договор, односно сте оствариле приход од авторски права и права од индустриска сопственост;
- ви била исплатена дивиденда или камати по основ на заем исплатен на физичко или правно лице;
- сте оствариле капитална добивка од продажба на учество во капитал (продажба на удел) и недвижен имот;
- сте оствариле добивка од општите игри на среќа во износ поголем од 5.000 денари (од лото, од наградни игри...) или пак сте оствариле добивка од посебни игри на среќа (во казино во обложувалница во автомат клуб) ;

- имате лични примања од странство за активности поврзани со работењето во Република Македонија;
- работно сте ангажирани во амбасада, мисија на меѓународна организација во РМ, односно имате лични примања од дипломатски, односно конзуларни претставништва на странски држави во РМ или пак остварувате лични примања кај претставници и службеници на претставништвата кои уживаат дипломатски имунитет; и
- сте оствариле и „други приходи“.

КОГА

Годишна даночна пријава



Се можеше да заборавише, ама данок не!
Не заборавajte и не го чекајте последниот момент за да ја исполните вашата граѓанска должност. Како граѓанин и даночен обврзник за персоналниот данок на доход, најважниот датум за вас е 31 мај – последниот ден за потврдување на точноста на податоците од пополнетата годишна даночна пријава или коригирање на податоците во годишната даночна пријава.

Годишната даночна пријава можете да ја потврдите почнувајќи од 1 мај, но не подоцна од 31 мај 2019 година.

- ✓ Годишната даночна пријава потврдете или коригирајте ја на начин опишан во упатството кое е составен дел на пријавата (стр.3 од образец ПДД-ГДП).
- ✓ При потврдување или коригирање на податоците во годишната даночна пријава, користете ги податоците од потврдите, пресметките и другите документи кои задолжително треба да ви ги достави исплатувачот на приходите, а во кои се наведени износите на приходите, износот на признаените трошоци и персоналниот данок кои ви биле платени во текот на 2018 година.
- ✓ За пријавување на приходите од имот и од имотни права, капитални добивки и други приходи на кои аконтацијата на данокот не се плаќа по одбивка користете ги податоците преку системот е-Персонален данок на УЈП.

ПОТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ДАНОЧНА ПРИЈАВА

Врз основа на податоците за остварени приходи на физички лица во текот на 2018 година, Управата за јавни приходи ги пополнува податоците во годишната даночна пријава и ја доставува до даночните обврзници најдоцна **до 30 април 2019 година**:

Во делот за општи податоци се внесени податоци за даночниот обврзник: единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ), име и презиме на обврзникот и адреса на живеење за контакт, телефон и е-пошта, број и датум, даночен период, датум на издавање, рок за потврдување, фолио број и службена исправка.

Во делот за остварени приходи, во првата колона е искажан видот на остварениот приход, во втората колона е искажан бруто износот на приходот, во третата колона е искажан вкупниот износ на платени придонеси од задолжително социјално осигурување и признаените трошоци при пресметувањето на аконтациите на персоналниот данок на доход, во четвртата колона е искажан вкупниот износ на пресметан персонален данок на доход, а во петтата колона е искажан вкупниот износ на платен персонален данок на доход во текот на даночниот период.

За секој вид на приход пополнети се податоците за остварените бруто износи на приходи, вкупниот износ на платени придонеси и признаените трошоци како и вкупниот износ на пресметаниот и платениот персонален данок на доход.

Напомена: Во празните полиња, даночниот обврзник може да изврши **КОРЕКЦИЈА** на податоците, доколку не ги потврдува истите.

Даночниот обврзник врши коригирање на податоците во пополнетата годишна даночна пријава доколку смета дека неговите податоци не се совпаѓаат со вкупните приходи, износот на искористените одбитоци и платените аконтации на персоналниот данок на доход, и истовремено коригираните износи за соодветниот вид на приход ги внесува во празните полиња под податоците пополнети од УЈП.

- 1) Плата и надоместоци на плата од работен однос и исплата по основ на деловна успешност на работодавачот** - Во ова поле се пополнети податоци за остварените плати и надоместоци на плати и исплати по основ на деловна успешност на работодавачот.
- 2) Пензии** - Во ова поле се пополнети податоци за примањата остварени во вид на пензии. За корисниците на пензии преку Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, пресметаниот персонален данок на доход се евидентира како да е платен, согласно член 141-а од Законот за персоналниот данок на доход (во понатамошниот текст: Законот).
- 3) Други лични примања** - Во ова поле се пополнети податоци за останатите лични примања остварени во пари или во некој друг облик (надоместоци на трошоци од работен однос над износите утврдени во членот 6 од Законот и сите други надоместоци на трошоци поврзани со работа утврдени со Закон за работни односи, Општ колективен договор за приватниот сектор на стопанството, гранските колективни договори и прописите на органите на државната управа), примања на членови на органите на управување и на органите на надзор во трговските друштва, примањата на функционери, пратеници, советници и други носители на јавни функции, примања на судии поротници, вешти лица и стечајни управници кои немаат својство на вработени лица во соодветните институции или друштва, примања на членови на Македонска академија на науките и уметностите и примања по основ на договор за повремено или привремено вршење на услуги на правни и физички лица.
- 4) Приходи од самостојна дејност** - Во втората колона се пополнети податоци за остварениот нето приход од вршење на самостојна дејност утврден во полето 20 од Даночниот биланс (образец ПДД-ДБ) на даночниот обврзник, а за обврзникот кој остварил приходи од самостојна дејност а кој данокот го плаќа според паушално утврден приход се пополнети податоци за износот на вкупниот паушален приход, а во третата колона се пополнети податоци за износот на даночното ослободување согласно членот 30-к од Законот, додека платените придонеси и другите јавни давачки не се искажуваат.

- 5) Приходи од продажба на сопствени земјоделски производи** - Во втората колона се пополнети податоци за износот на остварениот приход на обврзникот од продажба на сопствени земјоделски производи, а во третата колона се пополнети податоци за износот на признаените трошоци согласно член 31-а од Законот.
- 6) Приходи од имот и имотни права** - Во ова поле се пополнети податоци за приходите остварени од издавање под закуп или подзакуп на земјиште, станбени и деловни простории, гаражи, простории за одмор и рекреација, опрема, превозни средства и други видови на имот согласно член 32 од Законот, а во третата колона се пополнети податоци за износите на трошоците согласно членовите 34 и 34-а од Законот.
- 7) Приходи од авторски права и права од индустриска сопственост** - Во ова поле се пополнети податоци за надоместоците остварени од авторски права и права од индустриска сопственост согласно член 38 од Законот. Во третата колона се пополнети податоци за износите на признаените трошоци согласно член 41 од Законот.
- 8) Приходи од капитал** - Во ова поле се пополнети податоци за дивидендите и другите приходи остварени со учество во добивката кај исплатувачот, приходите од камати од заеми, обврзници и други хартии од вредност за кои постои обврска за плаќање на данок, согласно член 47 од Законот.
- 9) Приходи од капитални добивки** - Во ова поле се пополнети податоци за капиталните добивки остварени во текот на годината од продажба на хартии од вредност, учество во капиталот и недвижен имот. За капиталните добивки од продажба на учество во капиталот и недвижниот имот, во втората колона се пополнети податоци за износот на приходот остварен од продажба на учество во капиталот и недвижниот имот како разлика помеѓу продажната цена и набавната цена на учеството во капиталот и недвижниот имот согласно член 50 став 2 и член 51-а од Законот. Во третата колона се пополнети податоци за олеснувањата во износи во кои се одобрени при пресметката на аконтациите на персоналниот данок на доход согласно член 52 од Законот.

10) Добивки од игри на среќа - Во ова поле се пополнети податоци за остварените приходи во текот на годината од игри на среќа согласно член 54 од Законот.

11) Други приходи - Во ова поле се пополнети податоци за остварените други приходи на обврзникот согласно членот 55-а од Законот.

12) Вкупно - Во втората колона се пополнети податоци за збирот на бруто износот за сите видови на приходи, во третата колона се пополнети податоци за збирот на вкупниот износ на платени придонеси или износот на признаените трошоци, во четвртата колона се пополнети податоци за збирот на вкупниот износ на пресметаниот персонален данок на доход, а во петтата колона се пополнети податоци за збирот на вкупниот износ на платен персонален данок на доход за сите видови на приходи.

Во делот **Износ на донирани финансиски средства** се пополнети податоците за износот на донирани финансиски средства од обврзникот на правно лице според одредбите од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности. Во празното поле даночниот обврзник може да изврши корекција на податоците.

Во делот за **утврден годишен персонален данок на доход**, врз основа на податоците со кои располага УЈП се врши утврдување на годишниот персонален данок на доход и се пополнуваат податоци за:

1. Вкупен износ на остварени приходи,
2. Вкупен износ на одбитоци (платени придонеси и признаени трошоци),
3. Искористено даночно ослободување при аконтативно оданочување,
4. Основа за оданочување,
5. Вкупно пресметан годишен персонален данок на доход,
6. Даночно ослободување по основ на донации во висина од 20% од годишниот даночен долг, но не повеќе од 24.000 денари,
7. Намалување на персоналниот данок на доход по други основи,
8. Пресметан годишен данок за плаќање,
9. Ефективна стапка на персоналниот данок на доход,
10. Вкупен износ на платен персонален данок во текот на годината,
11. Разлика за доплата на персоналниот данок на доход и
12. Повеќе платен персонален данок на доход.

Во квадратот пред полето за редниот број 12 го внесувате знакот “x” доколку барате враќање на повеќе платениот персонален данок на доход.

По редниот број 12 се дадени полиња и тоа: Трансакциска сметка на која треба да се изврши враќањето и Назив на банка кои задолжително ги пополнувате доколку во квадратот пред полето за редниот број 12 сте означиле дека барате враќање на повеќе платениот данок.

НАПОМЕНА: Даночниот обврзник е должен да ја потврди точноста на податоците од пополнетата годишна даночна пријава или да ја коригира пријавата најдоцна до 31 мај 2019 година.

Потврдувањето или коригирањето на податоците во пополнетата Годишната даночна пријава, го вршите со означување на полињата:

1. „**ПОТВРДУВАМ** дека податоците во пополнетата Годишната даночна пријава целосно се совпаѓаат со остварените вкупни приходи, износот на искористените одбитоци и платените аконтации на персоналниот данок на доход во наведениот даночен период (календарска година)” и

2. „**КОРИГИРАМ** податоци во пополнетата Годишната даночна пријава кои НЕ се совпаѓаат со остварените вкупни приходи, износот на искористените одбитоци и платените аконтации на персоналниот данок на доход во наведениот даночен период (календарска година)”.

Доколку даночниот обврзник не ја потврди или коригира пополнетата годишна даночна пријава најдоцна до 31 мај 2019 година, пополнетата годишна даночна пријава се смета за потврдена.

За целите на доставување на пополнетата годишна даночна пријава, даночниот обврзник се регистрира на системот „e-Персонален данок”.

ПЛАЌАЊЕ НА ГОДИШЕН ДАНОК НА ДОХОД

Искажаниот данок на доход во пополнетата годишна даночна пријава се смета за утврдена обврска по која треба да извршите плаќање на разликата за доплата најдоцна до 30 јуни во тековната година за остварените приходи во претходната година.

ИНФОРМА - ПРАКТИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА СИТЕ ДАНОЧНИ ПРАШАЊА

ИНФОРМ@ ви овозможува он-лајн пребарување на најчесто поставуваните даночни прашања и одговори. За да вршите пребарување на бараната даночна информација, односно на категориите на даночни прашања и одговори, користете ја услугата која е достапна преку веб страницата на Контакт центарот на УЈП kontaktcentar.ujp.gov.mk

За сите прашања, можете да не контактирате и преку Инфо центарот на УЈП 0800 33 000 или 02/3253 200, или преку е-пошта: info@ujp.gov.mk

Контакт центар

ул. „11 Октомври“ бр. 27,
1000 Скопје
тел. 0800 33 000; 02/3253 200

Генерална дирекција Скопје

бул. „Кузман Јосифовски – Питу“ бр.1
(Комплекс банки), 1000 Скопје
тел. 02/3299 500; факс 02/3281 010

Дирекција за големи даночни обврзници

ул. „12-та Ударна бригада“ бр. 2-а,
1000 Скопје
тел. 02/3251 600; факс 02/3251 610

Регионална дирекција Скопје

ул. „11 Октомври“ бр. 27, 1000 Скопје
тел. 02/3163 411; факс 02/3213 938

Регионална дирекција Битола

ул. "Мирче Ацев" бр.3, 7000 Битола
тел. 047/235 504; факс 047/235 501

Регионална дирекција Прилеп

ул. „Прилепски бранители“ бр.6, 7500 Прилеп
тел. 048/416 284

Регионална дирекција Тетово

ул. „Дервиш Цара“ бр. 56, 1200 Тетово
тел/факс 044/335 515

Регионална дирекција Штип

ул. „Плоштад Слобода“ бр. 66, 2000 Штип
тел. 032/397 818; факс 032/392 050

Регионална дирекција Струмица

ул. „Светозар Марковиќ“ бр.1, 2400 Струмица
тел/факс 034/343 057



www.ujp.gov.mk



info@ujp.gov.mk



kontaktcentar.ujp.gov.mk



etax-fl.ujp.gov.mk



e-pdd.ujp.gov.mk